

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година на ЈП “Водовод” Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-93/20 од 2 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Куманово за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП “Водовод” Куманово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 33,60 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 33,76 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 33,94 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,42%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,19%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,97%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 32,11 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 35,08 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 32,34 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 35,17 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 32,59 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 35,28 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП “Водовод” Куманово, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-93/20 од 2 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП “Водовод” Куманово ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП “Водовод” Куманово во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	39.568.661
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.114.482
Трошоци за осигурување на основни средства	111.535

Бруто плати	53.181.095
Други услуги	3.880.678
Останати и вонредни трошоци	10.908.675
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	122.249
Вкупно оперативни трошоци	108.887.375
Остварена просечна пондерирана тарифа	30,53

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	112.620.512	115.590.247	118.630.879
Амортизација	денари	15.364.805	14.846.548	14.352.754
Средства за ликвидност	денари	662.728	672.736	683.324
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	4.560.287	4.110.376	3.681.067
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	133.208.332	135.219.907	137.348.024
Количина	m ³	3.731.274	3.737.242	3.743.222
Просечна тарифа	ден/m ³	34,21	34,76	35,34
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	32,73	33,35	33,99
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	35,70	36,18	36,69

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 3 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП “Водовод” Куманово, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1612/1 од 23 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	110.319.804	111.841.280	113.384.368
Амортизација	денари	15.364.805	14.846.548	14.352.754
Средства за ликвидност	денари	651.224	653.991	657.091
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	4.560.287	4.110.376	3.681.067
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	130.896.121	131.452.195	132.075.280
Количина	м ³	3.731.274	3.737.242	3.743.222
Просечна тарифа	ден/м ³	33,60	33,76	33,94
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	32,11	32,34	32,59
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	35,08	35,17	35,28

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 40.138.588 денари за 2021 година, 40.740.667 денари за 2022 година и 41.351.777 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.127.316 денари за 2021 година, 1.146.211 денари за 2022 година и 1.165.311 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 112.785 денари за 2021 година, 114.693 денари за 2022 година и 116.621 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно остварените во 2019 година зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 53.978.812 за 2021 година, 54.788.494 денари за 2022 година и 55.610.322 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.884.822 за 2021 година, 3.970.734 денари за 2022 година и 4.056.855 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат поединечно по 10.955.696 денари за сите три години од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 121.786 денари за 2021 година, 124.787 денари за 2022 година и 127.787 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 9.094.836 денари за 2021 година, 8.677.948 денари за 2022 година и за 2023 година амортизацијата изнесува 8.280.994 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 6.269.969 денари за 2021 година, 6.168.600 денари за 2022 година и 6.071.761 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 651.224 денари за 2021 година, 653.991 денари за 2022 година и 657.091 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 4.560.287 денари, за 2022 година 4.110.376 денари и за 2023 година изнесува 3.681.067 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 33,60 ден/м³ за 2021 година, 33,76 ден/м³ за 2022 година и 33,94 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈП “Водовод” Куманово треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Куманово.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП “Водовод” Куманово ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 4,42% за 2021 година, 4,19% за 2022 година и 3,97% за 2023 година.

ЈП “Водовод” Куманово при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП “Водовод” Куманово да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-93/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски